



# СЛУ

## НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

administracija

Skopje

Marijela Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Сабота, 15 април 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. VI

Цена на овој број е 3.— дин. — Преплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 13—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-365, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

240.

Врз основа на членот 74 точ. 16 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

### УКАЗ

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ФАБРИКАТА НА ОБУВКИ „КОЗАРА“ ВО ЗЕМУН, ВАРАЖДИНСКАТА ИНДУСТРИЈА НА ОБУВКИ „ВИО“ ВО ВАРАЖДИН, КАРЛОВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА НА КОЖИ „КИК“ — ПОГОНОТ III ВО КАРЛОВАЦ И ФАБРИКАТА НА ОБУВКИ — II ПОГОН ВО КРАЊ, ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ**

Претпријатијата од републичко значење: Фабриката на обувки „Козара“ во Земун, Вараждинската индустрија на обувки „Вио“ во Вараждин, Карловачката индустрија на кожи „Кик“ — погон III во Карловац и Фабриката на обувки — II погон во Крањ се одредуваат за претпријатија од општодржавно значење.

Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

У. бр. 470

12 април 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

241.

Врз основа на членот 13 од Законот за крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Министерот на народната одбрана, Владата на ФНРЈ, донесува

### УРЕДБА

**ЗА ПРИСТАПОТ, ПЛОВИДБАТА И БОРАВОКОТ НА СТРАНСКИТЕ БОЈНИ БРОДОВИ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНОТО МОРЕ И ВО ВНАТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

#### Член 1

Како бојни бродови во смисла на оваа уредба се сметаат како бојните бродови на сите класи така и сите бродови што го веат бојното знаме на државата на која што и припаѓаат, односно бродовите што се забележени во флотната листа на бојната морнарица од таа држава.

Територијалното море и внатрешните морски води, во смисла на оваа уредба, одредени се со членовите 2 до 7 од Законот за крајбрежното море на ФНРЈ.

#### Член 2

На странските бојни бродови е дозволено им е неопанзивно поминување низ територијалното море на ФНРЈ.

Поминувањето на странскиот боен брод не е неопанзивно ако овој го користи територијалното море на ФНРЈ во цел да изврши такво дејствие кое што ја загрозува безбедноста и јавниот поредок на Федеративна Народна Република Југославија, нејзините територијални или санитарни интереси, како и сигурноста на пловидбата во овој морски појас.

Повеќе од три странска бојна брода со исто знаме не можат во исто време да поминуваат низ територијалното море на ФНРЈ, освен врз основа на посебно одобрение од Владата на ФНРЈ.

#### Член 3

Поминувањето низ внатрешните морски води и боравакот на странските бојни бродови во внатрешните морски води, луците и сидриштата на ФНРЈ, исклучително го одобрува Владата на ФНРЈ.

Одобрувањето за важно поминување и боравакот треба да биде благовремено барано по дипломатски пат. Ова барање треба да содржи следни податоци:

- број, класа и имиња на бродовите;
- име на југословенската лука што странските бојни бродови имаат намерение да ја посетат;
- маршрутата низ крајбрежното море на ФНРЈ;
- цел на довогјањето;
- време на боравакот со одделно назначување боравакот во секоја југословенска лука;
- бројот и типот на укрцаните воздухоплови;
- чинот и името на командантот на бродот, односно бродскиот состав; и
- целокупната бројна состојба на лугјето, на секој брод.

#### Член 4

Доколку Владата на ФНРЈ во одобрението што го издава врз основа на ст. 1 чл. 3 од оваа уредба инаку не одлучи, бројот на странските бојни бродови од исто знаме што истовремено ги посетуваат внатрешните морски води, луки или сидришта на ФНРЈ или бораваат во нив се ограничува на три. Срокот на боравакот на еден ист странски боен брод не може да биде подолг од 10 дена, освен ако Владата на ФНРЈ не одлучи поинаку.

#### Член 5

Одредбите на чл. 3 и 4 од оваа уредба не се однесуваат на бојните бродови со кои што довогјаат шефовите на државите и претседателите на Владите како и на бојните бродови со кои што довогјаат шефовите на нарочни дипломатски мисии.

Поминувањето низ крајбрежното море на ФНРЈ, односно боравакот на овие бродови во внатрешните морски води, луците и сидриштата на ФНРЈ, има да му се нотифицира на Министерството на надворешните работи на ФНРЈ.

#### Член 6

После добивеното одобрение за пристап и боравакот на странските бојни бродови во внатрешните води, луците, и сидриштата на ФНРЈ а најмалку

7 дена пред да упловат, по дипломатски пат ќе и се соопшти на Владата на ФНРЈ точното време на довогјањето на бојните бродови во југословенските луки.

Срокот од претходниот став важи и за нотификацијата на довогјањето на бродовите од членот 5 на оваа уредба.

#### Член 7

Одредбите на членовите 3, 4 и 6 од оваа уредба ќе се однесуваат на странските бојни бродови кои што се присилени да упловат во внатрешните морски води, луки или сидришта на ФНРЈ, поради виша сила или поморски незгоди, се додека таа потреба трае. Престанокот на потребата ја утврдуваат надлежните органи на ФНРЈ. Овие бродови имаат по правило да упловат во некоја од југословенските луки што се отворени за саобраќај.

#### Член 8

Командантите на бродовите наведени во претходниот член должни се после упловувањето во внатрешните морски води, луки или сидришта на ФНРЈ да им дадат на најблиските воено — поморските, воените или лучките органи на ФНРЈ следни податоци:

- а) име на бродот односно на бродовите;
- б) причина на довогјањето;
- в) да ли им е потреба и некоја помош;
- г) приближно време на боравакот; и
- д) име на командантот на бродот, односно на бродскиот состав.

#### Член 9

Во луките на ФНРЈ во кои што на почесна палба се споздравува со почесна палба и во кои што се навогјаат или во кои што ќе упловат југословенски бојни бродови кои што можат да одговорат со почесна палба, странските бојни бродови се должни, ако тоа можат да извршат територијален поздрав со почесна палба по меѓународниот церемонијал.

#### Член 10

Странските подморници за време на поминувањето низ територијалното море и внатрешните морски води на ФНРЈ, како и за време на боравакот во нив, должни се постојано да бидат врз поврвнината на морето.

#### Член 11

Странските бојни бродови должни се да земаат југословенски пилоти за пловидба во внатрешните морски води, луките или на сидриштата на ФНРЈ. Пилотската служба е без пари.

#### Член 12

Пред влегувањето во луката или сидриштата на ФНРЈ, на странскиот бојни брод довогја претставник на надлежниот југословенски воено-поморски односно воен орган (офицер за врска). Неговата должност е:

- а) на командантот на странскиот бојен брод да му го соопшти местото на приврзувањето или сидрењето;
- б) на командантот на странскиот боен брод да му предаде на употреба еден примерок од оваа уредба;
- в) од командантот на странскиот боен брод да побара да го пополни прописаниот прашалник (кестинер) за натамошна службена употреба; и
- г) на командантот на странскиот боен брод да му ги соопшти најнужните прописи и правила што важат во односната лука.

#### Член 13

Местото на приврзувањето односно сидрењето на странскиот боен брод, односно составот го одредуваат надлежните југословенски воено-поморски, односно, ако овие ги нема, лучките органи.

Југословенските воено-поморските или воените органи должни се на време да испратат офицер за врска на странскиот боен брод и што е можно побрзо да одредат место за приврзување или сидрење. Во случај кого офицерот за врска не ќе стаа на време на странскиот боен брод, командантот на бродот сам го избира местото за времено сидрење, раководејќи се со советите на пилотот, поморските прирачници и месните лучки правила доколку му се познати.

#### Член 14

На ненаоружените кајаци (на весла, мотор или на пара) од странските бојни бродови им се дозволува пловидба во границите на луката односно сидриштето во кое што се навогјаат, под услов на поштување на лучките правила и напатствијата на југословенските воено-поморските или воените органи.

#### Член 15

Излегување на копно на посадата од странските бојни бродови се дозволува под услов да е во прописана униформа и без оружје. Офицерите и подофицерите можат да носат ладно оружје што го носат со односната униформа.

Излегување на посадата на копно се регулира со спогодба меѓу командантот на бродот и надлежниот југословенски командант, согласно со прописите што важат за припадниците на оружените сили на ФНРЈ. Тогаш се одредува и бројот на луѓето што се пуштаат на копно, како и времето за враќање на бродот.

Посадата на странските бојни бродови мора да се придржува до сите прописи што важат за односната лука или место.

#### Член 16

Заминување на странскиот боен брод и враќање од истиот на луката што не спаѓаат во бродската посада дозволува надлежниот југословенски командант по претходна спогодба со командантот на странскиот боен брод, водејќи при тоа сметка за пасошките и царинските прописи.

Дипломатските и конзуларните претставници на државата на која што и припаѓа странскиот боен брод имаат право на слободен пристап на бродот.

#### Член 17

На странските бојни бродови за време на нивниот боравакот во внатрешните морски води или во територијалното море на ФНРЈ, односно за време на поминувањето низ нив, покрај дејствијата што се забранети со прописите на ФНРЈ и со меѓународните правила, не им се дозволува нити:

- а) вршење на геодетски и хидрографски работи;
- б) снимање, скицирање, цртање или составување опис на брегот и на обектите на брегот;
- в) артилериско и торпедно стрелање како и макар кое друго стрелање;
- г) рефлекторски вежби;
- д) покрети на наоружани кајаци, вежби на кајаци со наоружана посада и искрцување на наоружани луѓе, како и било какви покрети со укрцани јуриски пловни средства или со укрцани подморници;
- г) полетнување на бродски или влечни воздухоплови и подигање во воздух аеростат;
- е) положување на мини, макер и поради вежбање;
- ж) вршење дејствија што можат да предизвикаат подводна експлозија;
- з) вршење хемиски вежби, и
- и) извршување на смртна казна.

Во исклучителни случаи некои од горе споменатите дејствија можат да се вршат воз основа на одделно одобрение кое што мора да се бара со ретовен дипломатски пат од Владата на ФНРЈ.

Воено-поморските или воените органи на ФНРЈ можат, на молба од командантот на странскиот боен брод, да дозволат:

- а) вежби со кајаци (веслање, едрење и сл.) во границите на луката или сидриштето;
- б) искрцување на наоружана посада во строј поради учество во паради и свечаности на закоп; и
- в) вршење на подводни работи врз сопствениот брод.

## Член 18

Странските бојни бродови за време на боравокот во внатрешните морски води или во територијалното море на ФНРЈ, должни се за употреба на своите безжични, телеграфски и телефонски апарати да бараат дозвола од надлежните воено-поморски или воените органи на ФНРЈ со соопштување на системот, должнината на брановите и дневниот распоред на намераваниот безжичен саобраќај.

Во случај на странските бојни бродови да им е невозможно од било кои оправдани причини да бараат дозвола што е наведена во претходниот став тие се должни:

- а) да се придржуваат до забраната на емитовање на таласот од 600 м освен сигналот за случај на поморска незгода или на одговарање на овој знак;
  - б) да избегнуваат да пречат на безжичниот саобраќај на југословенските постојани и подвижни безжични станици;
  - в) да прекинат давање на апарати што не се подесени за емитовање на чисто непријатни таласи;
  - г) да прекинат емитовање по барање на југословенските воено-поморски или воени органи или на макар која југословенска државна безжична станица.
- Ако во луката или на сидриштето се навогјаат единици на југословенската бојна морнарица, командантот на странскиот воен брод, односно бродскиот состав мора поради употреба на своите безжични, телеграфски и телефонски апарати претходно да се согласи со најстариот командант на овие единици.

## Член 19

Во случај на оружано судирање во кое што Федеративна Народна Република Југославија е неутрална, за внатрешните морски води и територијалното море на ФНРЈ важат сите прописи на Федеративна Народна Република Југославија како и прописите и општите правила на меѓународното право за неутралноста.

## Член 20

Доколку странските бојни бродови и нивните посади не ќе се придржуваат кон одредбите на оваа уредба и другите прописи што важат во односната лука, надлежните југословенски воено-поморски или воени органи ќе побараат од командантот на странскиот воен брод, односно бродскиот состав да се придржува кон тие прописи и во исто време ќе ги известат своите претпоставени за повредата на прописите што се случила. Ако командантот на странскиот воен брод, односно на бродскиот состав после извршената опомена не ги презел достаточни мерки за поштување на прописите, надлежните југословенски органи ќе бараат бродот, односно бродскиот состав во одреден срок да ги напушти југословенските води.

На странски воен брод, односно на бродскиот состав може во исклучителни случаи да му се откаже гостопримство. Таков брод должен е да ги напушти југословенските води во рокот што е одреден во отказот на гостопримството. За откажување на гостопримството по дипломатски пат ќе биде известена владата на државата чие знаме бродот вее.

## Член 21

Владата на ФНРЈ може, кога тоа државниот интерес го бара, да му забрани на странските бојни бродови од една или повеќе земји поминување и боравок во територијалното море или во внатрешните морски води на ФНРЈ. Таква забрана ќе се објави во

„Службениот лист на ФНРЈ“ а исто така ќе се и нотифицира по дипломатски пат на владите на заинтересираниите земји.

## Член 22

Оваа уредба важи само во времето кога Федеративна Народна Република Југославија не се навогја во воена состојба и се применува само на бојните бродови од оние држави што не се во бојна состојба ни со која држава во времето кога нејзините бродови довогјаат во територијалното море и во внатрешните морски води на ФНРЈ.

## Член 23

За извршувањето на оваа уредба надлежни се југословенските воено-поморски или воени органи, а ако во односната лука ги нема, тогаш лучките органи.

## Член 24

Поблиски одредби за извршувањето на оваа уредба прописува Министерот на народната одбрана.

## Член 25

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 242.

Врз основз на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ и Министерот — Генерален директор за металургија, донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ЛЕСНИ МЕТАЛИ

## Член 1

Институтот за лесни метали, што е основан при Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ со Уредбата за оснивање Институт за лесни метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/49), преминува во состав на Генералната дирекција за металургија, која што е основана со Уредбата за оснивање Генерална дирекција за металургија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/50).

## Член 2

Во текстот на Уредбата за оснивање Институт за лесни метали наместо зборовите „Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ“, се ставаат зборови „Министерот — Генерален директор за металургија“, а наместо зборовите „Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ“ се ставаат зборовите „Генералната дирекција за металургија“.

## Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

13 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на тешката индустрија на ФНРЈ,

Франц Лескошек, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален

директор на металургија,

Вељко Мичунович, с. р.

## 243.

Врз основа на чл. 130 точ. 6 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЈМАЛИТЕ ИЗНОСИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИСПЛАТУВААТ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНАТА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДНИНАТА ПОРАДИ НЕСРЕКЈА НА РАБОТА И ФАМИЛИЈАРНАТА ПЕНЗИЈА

1) На уживателите на личните пензии, инвалидните поради несреќа на работа и на уживателите од фамилијарните пензии чии што пензии односно инвалидните се помали од долу наведените износи, ке им се исплатуваат со пензијата односно инвалидната и привремени додатоци, и тоа:

а) на уживателите на личните пензии ке им се исплатува привремен додаток во висина на разликата помеѓу личната пензија и следните износи:

|                                            | Динари<br>месечно |
|--------------------------------------------|-------------------|
| за помалку од 10 години работен однос      | до 1.200          |
| за 10 и повеќе години, но помалку од 15 г. | до 1.400          |
| за 15 и повеќе години, но помалку од 20 г. | до 1.500          |
| за 20 и повеќе години, но помалку од 25 г. | до 1.600          |
| за 25 и повеќе години, но помалку од 30 г. | до 1.700          |
| за 30 и повеќе години, но помалку од 35 г. | до 1.800          |
| за 35 и повеќе години                      | до 2.000          |

На уживателите на инвалидската пензија на кои што им е призната пензијата поради несреќа на работа поради намалувањето способноста за работа преку 75% ке им се исплатува привремен додаток во висина на разликата помеѓу таа пензија и износот од 2.000 динари.

б) На уживателите на инвалидната поради несреќа на работа ке им се исплатува привремен додаток во висина на разликата помеѓу инвалидната и следните износи:

|                                                                    | Динари<br>месечно |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| за намалување способноста за работа преку 33 1/3% а помалку од 50% | до 800            |
| од 50% до 60%                                                      | до 1.200          |
| од 60% заклучно до 75%                                             | до 1.600          |

в) На уживателите на фамилијарните пензии ке им се исплатува привремениот додаток во висина на разликата помеѓу фамилијарната пензија и следните износи:

|                                                                             | Динари<br>месечно |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| за 1 член (вдовица, вдовец или дете без родители)                           | до 1.000          |
| за 2 члена (вдовица или вдовец со дете или за две деца без родители)        | до 1.200          |
| за 3 члена (вдовица или вдовец со две деца или за три деца без родители)    | до 1.400          |
| за 4 члена (вдовица или вдовец со три деца или за четири деца без родители) | до 1.600          |
| за 5 члена (вдовица или вдовец со четири деца или за пет деца без родители) | до 1.800          |
| за 6 и повеќе члена                                                         | до 2.000          |

Ако останатиот брачен другар нема право на пензија, на децата им припаѓа додаток во висина на разликата помеѓу пензијата и следните износи:

|                     | Динари<br>месечно |
|---------------------|-------------------|
| за 1 член           | до 500            |
| за 2 члена          | до 1.000          |
| за 3 члена          | до 1.200          |
| за 4 члена          | до 1.400          |
| за 5 члена          | до 1.600          |
| за 6 и повеќе члена | до 1.800          |

Во истите износи ке им се исплатува и додатокот на внучињата и на тугјите деца без родители што примаат фамилијарна пензија.

На уживателите на родителската пензија ке им се исплатува разликата помеѓу износот на одредената родителска пензија и 1.000 динари месечно без оглед да ли се работи за еден родител или за два.

2) На уживателите на инвалидската пензија што имаат право на посебен додаток за тугја помош и надгледување во смисла на членот 51 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, ако е овој додаток помал од 1.000 динари ке им се исплатува покрај овој додаток и разликата до 1.000 динари.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ке се применува од денот на влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

IV бр. 1537

13 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 244.

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за финансирањето и финансиското работење на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/49), во согласност со Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, прописувам

## НАПАТСТВО

## ЗА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРЖАВНИТЕ ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА

1) Прописите од ова напатствие се однесуваат на државните природни лекувалишта, и тоа само во поглед на нивната основна дејност-бањско или климатско лекување.

Воколку природните лекувалишта покрај основната дејност вршат и некоја споредна дејност, на таквата дејност ке се применуваат соодветните прописи.

2) Природните лекувалишта се делат на категории со оглед на нивните специјални лекувалишни, општо-културни и технички уреди.

Општи прописи за поделбата на природните лекувалишта на категории донесува Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, а разврстување на поедини лекувалишта во одредени категории го врши министерот на народното здравје на народната република.

3) Природните лекувалишта ги вршат следните лекувалишни услуги:

- а) амбулантни прегледи;
- б) капења и други процедури на лекувањето;
- в) услуги за сместување;
- г) услуги на исхрана;
- д) општи бораважни услуги;

4) Структурата на продавните цени на лекувалишните услуги ги опфаќа следните елементи;

1) Платите на санитарскиот и техничко-помошниот персонал

2) Материјал

I) Трошок на услугата

3) Амортизација

II) цена на чинењето

4) Режија на погонот

5) Режија на управата

6) Допринос на административно-сперативниот раководител

7) Допринос на кадровите

III. Полна цена на чинењето

8) Добивка

IV Продавна цена на услугата

Претседателот на планската комисија на народна република, врз основа на образложениот предлог од министерот на народното здравје на народната република, во рамките на општите напатствија на Претседателот на Сојузната планска комисија, ќе донесе поблиски прописи за тоа што опфаќаат поедини елементи на полната цена на чинењето.

5) Основната за пресметување на продавната цена на лекувалишните услуги наведени во точ. 3) под а), в), г) и д) на ова напатствие е единица односно лекувалишната услуга (амбулантни преглед, дејност на сместувањето, дневната исхрана и дејност на боравањето).

Основна за пресметување на продавната цена за капење и другите процедури на лекување (точ. 3) под б) е единицата на одредениот вид на услугата од таа група, која што за секое лекувалиште ја одредува министерот на народното здравје на народната република.

6) Претседателот на планската комисија на народната република на предлог на министерот на народното здравје на народната република ќе пропише за секое лекувалиште и за секој вид на лекувалишни услуги нормативи за трошковите на услугата (елементи под 1) и 2) од точ. 4) на ова напатствие).

Министерот на народното здравје на народната република во согласност со претседателот на планската комисија на народната република ќе нормира за секое лекувалиште елементи под 4) и 5) од точ. 4) на ова напатствие, и тоа во проценти од нормативите на трошковите на услугите.

Министерот на народното здравје на народната република во согласност со претседателот на планската комисија на народната република и министерот на финансите на народната република ќе ги нормира елементите под 6) и 7) од точ. 4) на ова напатствие, и тоа во проценти од нормативите на трошковите на услугата. Тие проценти се исти за сите лекувалишта и за сите видови на услуги.

7) Амортизацијата на основните средства се врши во цел на замена на основните средства и во цел на нивните големи поправања

Висината на амортизационата стопа (за елементот под 3) од точ. 4) на ова напатствие ја одредува за секој вид услуга и за секоја категорија лекувалишта министерот на финансите на народната република, по предлог на министерот на народното здравје на народната република, а во согласност со претседателот на планската комисија на народната република.

Износот на амортизацијата се пресметува, со применувањето на одредена амортизациона стопа на нормативот од трошковите на услугата на дотичното лекувалиште.

Министерот на финансите на народната република, на предлог на министерот на народното здравје на народната република, а во согласност со претседателот на планската комисија на народната република, одредува колкав дел на амортизациониот износ ќе се употреби за заменување на основните средства, а колкав дел за големи поправања.

Деловите на амортизационите износи што служат за замена на основните средства се уплатуваат во општодржавниот амортизационен фонд.

Деловите од амортизационите износи што се наменети за големи поправања го сочинуваат амортизациониот фонд на лекувалиштето со кој што лекувалиштето самостојно раководи врз основа на своите одобрени финансиски планови.

Лекувалиштата ги полагаат сите амортизациони износи на вкупната количина на извршените лекувалишни услуги во минатиот месец кај Државната инвестициона банка на ФНРЈ до 10-ти во месецот.

8. Прописите на членовите 6, 7, 8 и 9 од Уредбата за општодржавниот амортизационен фонд на рударството и индустриското производство и амортизациониот фонд на државните рударски и индустриски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1547) важат и за државните природни лекувалишта.

9) Добивката која што ја остваруваат државните природни лекувалишта се состои од планската и надпланската добивка.

10) Планската добивка се остварува со применувањето на одредената стопа на добивката на планираните трошкови на услугата на лекувалиштето (елементи под 1) и 2) од точ. 4 на ова напатствие).

Владата на народната република, по предлог на претседателот на планската комисија на народната република, ја одредува стапата на добивката за сета која категорија на државни природни лекувалишта.

11) Надпланската добивка е добивка која што лекувалиштето ја остварува со снижувањето на својата со плаќ предвидената полна цена на чинењето. Ова снижување може да стане заради поарна организација на работата и рационално искористување на лекувалишните уреди.

12) Планската добивка се распоредува на следниот начин:

1) За уплата на контролниот износ во буџетот;

2) За допринос на фондот на раководството спрема понатамошните прописи на ова напатствие;

3) За допринос на фондот за културно-просветната работа;

4) До 10% на слободно располагање на лекувалиштето;

5) До 10% на слободно располагање на административно-оперативниот раководител;

6) Остатокот на добивката се распоредува по финансискиот план на лекувалиштето.

Надпланската добивка се распределува на следниот начин:

1) За допринос на фондот на раководството спрема понатамошните прописи на ова напатствие;

2) За допринос на фондот за културно-просветната работа;

3) До 20% на слободно располагање на лекувалиштето;

4) Остатокот за плаќање во буџетот.

Процените за слободно располагање од планската и надпланската добивка, во границите од предходните ставови, ги одредува министерот на финансите на народната република по предлог на министерот на народното здравје на народната република.

13) Делот од планската и надпланската добивка со кој што лекувалиштето слободно располага, односно делот од планската добивка со кој што административно-оперативниот раководител слободно располага, може да се употреби во цели кои што не се предвидени со планот, и тоа:

а) за помали потреби на рационализација и набавка на ситен инвентар;

б) за технички и технолошки испитувања;

в) за посрнување на сигурносните уреди и хигиенските услови на работата.

14) При секое државно природно лекувалиште се оснива фонд на раководството.

Средствата на фондот на раководството служат:

а) за наградување рационализатори и новатори, како и други работници и службеници на лекувалиштето кои што нарочно се истакнале во работата;

б) за издигање стручната спрема на работниците и службениците;

в) за изградба жилишта за работниците и службениците;

г) за изградба социјални установи за работниците и службениците (детски јасли, обдоништа, амбуланти, ресторанти и сл.);

д) за изградба и уредување културни установи за работниците и службениците (клубови, библиотеки, читалници, биоскопи, игришта и сл.).

Од фондот на раководството не можат да се наградуваат директорот на лекувалиштето и неговите помошници.

15) Со фондот на раководството раководи директорот на лекувалиштето.

Директорот е должен при употребувањето средствата од фондот на раководството да се советува со синдикалната подружница, која што може на одлуките на директорот да става примедби до надлежниот административно-оперативен раководител.

16) Средствата на фондот на раководството се остваруваат од остварената планска и надпланска добивка на лекувалиштето, врз основа на одредените стопи.

17) Стопата на доприносот од планската добивка ја одредува за секое лекувалиште административно-оперативниот раководител по следниот образец:

$$\text{Сд} = \frac{\text{П} \times \text{Ф}}{\text{Д}}$$

при кое што значи: Сд = стопа на доприносот од планската добивка,

П = вкупен планиран годишен износ на платите на сите работници и службеници,

Ф = Општ сметковен фактор,

Д = вкупен планиран годишен износ на добивката на лекувалиштето.

Општиот сметковен фактор од претходниот став го одредува Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог на министерот на народното здравје на народната република, а по претходното мислење на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Лекувалиштето кое што има стварно полна цена на чинењето по пресметковната единица неоправдано поголема од планираната, за односниот пресметковен период го губи правото на доприносот од фондот на раководството. Решение за тоа донесува министерот на народното здравје на народната република при одобрувањето на завршната сметка.

18) Од остварената надпланска добивка лекувалиштето уплатува во фондот на раководството, и тоа:

а) 25% од износот од остварената надпланска добивка, ако ја сниси својата планска полна цена на чинењето до 10%,

б) 35% од износот од остварената надпланска добивка, ако ја сниси својата планска полна цена на чинењето над 20%.

в) 50% од износот од остварената надпланска добивка, ако ја сниси планска полна цена на чинењето над 20%.

19) При секој административно-оперативен раководител на државните природни лекувалишта се оснива централен фонд, со кој што раководи соодветниот административно-оперативен раководител.

Средствата на централниот фонд служат за наградување на директорот на лекувалиштето и неговите помошници, како и работниците и службениците на подрачните лекувалишта кои што нарочно се истакнале во работата.

На име доприносот за централниот фонд на раководството секое лекувалиште уплатува 5% од износот на својот фонд на раководството.

20) Публички прописи за спроведувањето на ова напатствие ќе донесе Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

21) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4748

3 април 1950 година

Белград

Претседател на Стопанскиот совет

на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Согласен,

Претседател на Комитетот за заштита

на народното здравје на Владата на ФНРЈ,

др Павле Грегориј, с. р.

## 245.

Врз основа на членот 27 во врска со членот 19 од Општиот закон за спречување и отклонување заразни болести. Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, издава

## НАРЕДБА

### ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА

1. Бележењето против туберкулоза задолжително е за сите лица помлади од 25 години што не реагираат на туберкулин.

Против туберкулоза можат да се бележат и лицата постари од 25 години, ако го сакаат тоа и ако не реагираат на туберкулин.

2. Првото бележење против туберкулоза се врши кај новородените во првите денови после раѓањето.

Повторни бележења се вршат после навршената прва година на животот, а по тоа во четвртата, седмата, триесетата и деветтесетата година.

3. Се одлага бележењето против туберкулоза додека другата болест не помине; односно додека состојбата не се поправи, кај:

а) новородените со интракраниални крварена, vitium cordis, lues congenita, icterus neonatorum, ret-phugus neonatorum, како и кај оние новородени што покажуваат знаци на животна слабост (дебилитни), или се под 2.500 гр. тежина;

б) хипотрофични доенчиња;

в) лицата за кои што лекарот ќе утврди дека болуваат од акутни или хронични болести;

Лицата што претежале голема кашлица (pertussis), сипаници (morbilli) запалења на плукјата (pneumonia), или некоја друга тешка или заразна болест, можат да се бележат дури после истекот на два месеци од оздравувањето.

4. Бележењето против туберкулоза се врши, по правило, во секоја доба на годината.

Бележењето против туберкулоза нема да се врши во времето на бележење против големи сипаници, дифтерија или тифус, како и непосредно после извршеното бележење против овие болести. Помеѓу бележењето против големите сипаници и бележењето против туберкулозата треба да помине најмалку месец дена, а меѓу бележењето против дифтерија и тифус и бележењето против туберкулоза најмалку два месеца.

5. Бележењето против туберкулоза се врши со вакцина на Калметевата лоза — БСЖ (Бе-Се-Же).

6. Оперативниот план на бележењето против туберкулоза го изработува и бележењето го организира на подрачјето на околицата односно градот поверенството за народното здравје на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Оперативните планови на бележењето против туберкулоза на поверенствата за народно здравје на околинските односно градските народни одбори ги ускладува поверенството за народното здравје на надлежниот областен народен одбор.

7. Бележењето против туберкулоза се спроведува преку антитуберкулозните диспанзери, детските диспанзери, детските поликлиники, детските амбуланти, родилиштата и другите здравствени установи, а по потреба и преку специјални екипи.

8. Бележењето го вршат лекари од здравствените установи што се наброени во точката 7 од оваа наредба, како и оние што ќе ги одреди поверенството за народното здравје на надлежниот околински односно градски народен одбор.

На подрачјето дека нема родилишта, пероралното бележење на новородените можат да го вршат и бабите по напатствие од лекарот на надлежниот антитуберкулозен диспансер.

9. Општиот надзор на бележењето против туберкулоза на подрачјето на околицата односно градот го врши поверенството за народното здравје на околинскиот односно градскиот народен одбор, а стручниот надзор го врши надлежниот антитуберкулозен диспансер.

10. Антитуберкулозните диспанзери и сите здравствени установи преку кои што се врши бележењето против туберкулоза должни се постојано да вршат пропаганда за бележење против туберкулоза, а поверенствата за народното здравје на околинските односно градските народни одбор на подрачјето на околицата односно градот да ја спроведуваат оваа пропаганда и да соработуваат со Црвениот крст и со другите општествени организации, и тоа најмалку месец дена пред да почне бележењето.

11. Евиденцијата за лицата бележени против туберкулоза ја водат антитуберкулозните диспанзери спрема обрасците што ги пропишува Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ во согласност со Сојузниот биро за унапредување административното работење. На подрачјето дека нема антитуберкулозни диспанзери оваа евиденција ја водат поверенствата за народното здравје на надлежните околински односно градски народни одбори.

12. Како сторител на прекршок ќе се казни со парична казна до 5.000 динари:

а) родителот односно лицето што се грижи за детето, ако детето што подлежува на обврска за бе-

лежење против туберкулоза не го даде на бележење воопште или во одреденото време;

б) лицето што подлежува на обврската за бележење против туберкулоза, ако не се бележи воопште или во одредено време;

в) лекарот што ќе постои противно на одредбите од точката 1—5 на оваа наредба.

Со парична казна до 20.000 динари или со казна поправителна работа до два месеца ќе се казни како сторител на прекршок лекарот кој што не ќе се јави на повикот за вршење на бележењето.

Административно-казнена постапка по овие прекршоци водат и решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на надлежните околински односно градски народни одбори спрема одредбите од Основниот закон за прекршоците.

13. Се овластува Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, да пропишува поблиски напатствија за извршувањето на оваа наредба.

14. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3098

7 април 1950 година

Белград

Министер—Претседател  
на Комитетот за заштита на народното  
здравје на Владата на ФНРЈ,  
др Павле Грегориќ, с. р.

246.

Прз основа на членот 40 од Законот за адвокатурата донесувам

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗ НА АДВОКАТСКИТЕ КОМОРИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1) Се одобрува оснивањето на Сојузот на адвокатските комори во Федеративна Народна Република Југославија со седиште во Белград. Членовите на Сојузот се поедини адвокатски комори во Федеративна Народна Република Југославија.

2) Задачата на Сојузот е да соработува при решавањето на општите прашања од адвокатурата и да го координира работењето на адвокатските комори во Федеративна Народна Република Југославија; да ги претставува пред организациите на адвокатите од странските држави и пред меѓународните организации на адвокатите.

3) Сојузот ќе донесе правила за својата организација, што ги одобрува Министерот на правосудието на ФНРЈ.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1616

5 април 1950 година

Белград

Министер на правосудието на ФНРЈ,  
Стране Фул, с. р.

Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, после извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Напатствието за распоредување потрошачите во потрошачки категории од сојузното обезбедено снабдување, објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 26 од 8 април 1950 година, се поткрале долу наведените прешки, и дава следна

### И С П Р А В К А

#### НА НАПАТСТВИЕТО ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ПОТРОШАЧИТЕ ВО ПОТРОШАЧКИ КАТЕГОРИИ ОД СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ

1) Во точ. I под а) во вториот ред после „Р-3“ да се подаде „РС-1“;

2) Во точ. I под б) и во точ. III под 7 наместо „ИРО“ треба да стои „ИПо“;

Во точ. II под 8) наместо „16“ треба да стои „14“;  
Во точ. 3 под I 12-иот ред наместо „Р-1а“ треба да стои „Р-1“;

Бр. 4615. — Од Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, 12 април 1950 година.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине Народне Републике Србије“ во бројот 5 од 9 март 1950 година објавува:

**Одредба** за буџетот на Аутономната Покрајина Војводина за 1950 година;

**Одредба** за завршната сметка на Аутономната Покрајина Војводина за 1948 година.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 12 од 25 март 1950 година објавува:

**Уредба** за лицата што можат да се ползуваат со правата што се определуваат со поделни прописи за сиромашини;

**Правилник** за пријавувањето, прегледувањето, лекувањето и евиденцијата на лицата што се болни од трахома;

**Правилник** за пријавувањето, прегледувањето, лекувањето и евиденцијата на лицата што се болни од полови болести;

**Наредба** за задолжителното пријавување и предавање и за употребата на дробилките, компресорите и ваљците за патишта;

**Решение** за едногодишните шоферски школи во Сарајево, Бања Лука, Тузла и Мостар;

**Напатствие** за измените и дополненијата на напатствијето за извршувањето на Уредбата за контрола на прометот со недвижностите;

**Наредба** за изменувањата и дополнувањата на Наредбата за судските денови на околските судови кои од седиштето на судот;

**Решение** за определувањето на приватните занаетски дукјани и претпријатија што можат непосредно да им ги продаваат на потрошачите своите производи во слободно продавање;

**Решение** за определувањето на занаетските задруги и производителните претпријатија на општествените организации што можат да ги продаваат своите производи непосредно на потрошачите во слободното продавање;

**Напатствие** за начинот на издавање решенија на занаетските дукјани и претпријатијата и занаетските производителни задруги за продавањето на нивните производи;

**Напатствие** за видовите на трошковите што влегуваат во елементите на структурата на цената на про-

изводствените претпријатија, задругите и друштвените организации и приватните дукјани, како и занаетско-услугните претпријатија без оглед на секторот на сопственоста.

Во бројот 13 од 1 април 1950 година објавува:

**Указ** за промена на називот на работничкото населено место „Свракино Село“ во име „Населје Павла Горакина“;

**Напатствие** за начинот на пресметувањето на досегашните плати на настојниците на зградите на подрачјето на Народна Република Босна и Херцеговина;

**Решение** за применување напатствието за водење книговодство кај државните индустриски производителни претпријатија и државните занаетски работилници од локално значење на кои што се применуваат прописите од уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на раководството на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење;

**Решение** за оснивање и работење на сојузот на доброволните ватрогасни здружества на народна република Босна и Херцеговина;

**Решение** за одобрување, оснивање и работење на здружество на библиотекарите на Народна Република Босна и Херцеговина;

**Решение** за одобрувањето, оснивањето и работењето на сојузот на есперантисти на Народна Република Босна и Херцеговина;

**Решение** за одобрување оснивањето и работењето на Педагошкото здружество на Народна Република Босна и Херцеговина.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 6 од 3 април 1950 година објавува:

**Закон** за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1948 година;

**Указ** за помилување осудени лица;

**Решение** за даночните стопи на данокот на доход;

**Наредба** за одредување рокот за ликвидација на приватните занаетски дукјани на сопствениците кои што не ги исполниле условите по Општиот закон за занаетството;

**Решение** за оснивањето и работењето на Географското здружество на Народна Република Македонија со седиште во Скопје.

## СОДРЖАЈ:

|                                                                                                                                                                                        | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 240. Указ за одредување некои претпријатија од републичко значење за претпријатија од општодржавно значење — — — — —                                                                   | 593    |
| 241. Уредба за пристапот, пловидбата и боработ на странските бојни бродови во територијалното море и во внатрешните морски води на Федеративна Народна Република Југославија — — — — — | 593    |
| 242. Уредба за изменување на Уредбата за оснивање институт за лесни метали — — — — —                                                                                                   | 595    |
| 243. Решение за најмалите износи што можат да се исплатуваат на уживателите на личната пензија, инвалидината поради несреќја на работа и фамилијарната пензија — — — — —               | 596    |
| 244. Напатствие за структурата на цената на услугите за лекување во државните природни лекувалишта — — — — —                                                                           | 596    |
| 245. Наредба за бележење против туберкулоза — — — — —                                                                                                                                  | 598    |
| 246. Решение за оснивање Сојуз на адвокатските комори во Федеративна Народна Република Југославија — — — — —                                                                           | 599    |
| Исправка на Напатствието за распоредување потрошачите во потрошачки категории од сојузното обезбедено снабдување — — — — —                                                             | 600    |

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.

— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград